

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

- целосна верзија -

Назив на закон: Закон за превоз во патниот сообраќај

Субјекти на надзор:

Надлежна инспекциска служба: Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат - Одделение за градежна, коминална и инспекција за сообраќај и патишта

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
Назив на глава / оддел од прописот: _____					
Член 4	Дали вршителот на општински линиски превоз на патници има лиценца за вршење на дејноста?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 96	Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 52	Дали се врши авто – такси превоз спротивно на член 52 став 3 ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 96	Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 55 ст 1	Дали се врши авто – такси превоз со возач кој не поседува сертификат за авто – такси возач?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 96	Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 20	Дали при вршење на општински линиски превоз на патници во возилото има извод од лиценца и дозвола?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 97	Глоба во износ од 1850 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 20	Дали при вршење на општински линиски превоз на патници превозникот се придржува на возниот ред и редовно ја одржува	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 97	Глоба во износ од 1850 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за	

	линијата?			правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 44	Дали се врши посебен линиски превоз на патници без дозвола издадена од надлежен орган?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 97	Глоба во износ од 1850 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 21	Дали при вршење на општински линиски превоз на патници се врши качување и слегување на патници на автобуски стојалишта спротивно на регистрираниот возен ред?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 98	Глоба во износ од 1300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 52	Дали вршителот на авто – такси превоз има лиценца за вршење на дејност авто – такси превоз?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 98	Глоба во износ од 1.300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 55	Дали при вршење на авто – такси превоз во возилото има вградено исправен, пломбиран и баждарен таксиметар?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 98	Глоба во износ од 1.300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 54	Дали при вршење на превозот е вклучен таксиметарот и цената се наплатува врз основа на износот во таксиметарот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 98	Глоба во износ од 1.300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	

Член 54	Дали на покривот на возилото и на бочните страни со кое се врши авто – такси превот има истакнато назив TAXI ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 98	Глоба во износ од 1.300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 90	Дали превозникот постапил по решението на инспекторот ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 98	Глоба во износ од 1.300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице. и глоба од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.	
Член 3	Дали врши авто- такси превоз без сертификат за авто – такси возач?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99	Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец поединец.	
Член 18	Дали при вршење на општински линиски превоз на патници трговец поединец има лиценца?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99	Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец поединец.	
Член 35	Дали застанува на автобуско стојалиште наведени во возниот ред на линијата?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99	Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец поединец.	
Член 21	Дали врши качување и слегување на патници во општинскиот линиски превоз на автобуски стојалишта спротивно на регистрираниот возен ред?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99	Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец поединец.	
Член 52	Дали врши авто – такси превоз на патници без лиценца?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99	Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец	

				поединец.	
Член 55	Дали во возилото со кое се врши авто – такси превоз има на видно место вграден, исправен, пломбиран и баждиран таксиметар?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99	Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец. поединец.	
Член 55	Дали при вршење на превозот е вклучен таксиметарот и цената се наплатува врз основа на износот во таксиметарот?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99	Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец. поединец.	
Член 55	Дали на покривот на возилото и на бочните страни со кое се врши авто – такси превозот има истакнато назив ТАХИ ?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99	Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец. поединец.	
Член 4	Дали врши авто – такси превоз без лиценца и извод на лиценца?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99-а	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице ,трговец поединец или право лице.	
Член 10-а	Дали врши авто – такси на спротивно на решението?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99-а	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице ,трговец поединец или право лице.	
Член 22	Дали врши општински линиски превоз на патници спротивно на условите пропишани од страна на Советот на Општина Радовиш?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99-а	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице ,трговец поединец или право лице.	
Член 54	Дали врши авто – такси превоз спротивно на условите пропишани од страна на Советот на Општина Радовиш?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 99-а	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице ,трговец поединец или право лице.	